

Врз основа на член 39 од Законот за Локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02 и Службен весник на РСМ бр. 202/24) и член 36 од Деловникот за работа на Советот ја свикувам 49-та седница на Советот на Општина Градско.

Седницата ќе се одржи на **28.07.2025** година (понеделник) со почеток во **14:00** часот, во салата за состаноци на Општина Градско.

За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Записникот од 48-та седница на Советот на Општина Градско.
2. Предлог- Одлука за усвојување на Квартални извештаи (K1, K2 и K3) за извршување на буџетот на Општина Градско за периодот јануари-јуни 2025 година- втор квартал.
3. Предлог- Одлука за усвојување на Развојна програма НАА - Проширување и доградба на ООУ "Даме Груев" Градско со нов образовен објект (2025-2026 година).
4. Предлог- Одлука за усвојување на Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 2025 година- втор ребаланс.
5. Предлог- Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општина Градско за 2025 година.
6. Предлог- Програма за дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2025 година.
7. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Градско во областа на образованието за 2025 година.
8. Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Градско за период 2025-2027 година.
9. Предлог- Годишен план за реализација на активности од енергетска ефикасност на Општина Градско за 2025 година.
10. Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот за одбележување на Павловден, патронот на општина Градско преку манифестацијата „Градско, храна, вино и традиција -Павловден 2025“
11. Предлог- Одлука за давање Согласност на Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 2025/2026 година.
12. Разгледувања на барања и поднесоци.
13. Разно.

Совет на Општина Градско
Претседател

Маријана Горѓева